

## Конкурс за фотографии на ОБСЕ 2007

„Копно и вода, за заштита на нашата кривка околина“

### ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Краен рок – 31 март 2007 година

Конкурсот за фотографии, објавен од Шпанското претседателство на ОБСЕ, има за цел да ја подигне свеста за екологијата во однос на стопанисувањето со водата и копното. Учество е бесплатно, и конкурсот е отворен за сите фотографи, професионалци и аматери, кои живеат и работат во регионот каде ОБСЕ е активна. Главната награда за единечна фотографија (или серија) ќе биде комплет камера Canon EOS-30D. Неколку од натпреварувачите кои ќе бидат меѓу првите ќе добијат парични награди од \$500.

Г-н <input type="checkbox"/>	Г-ца <input type="checkbox"/>	
Име на фотографот:		
Презиме на фотографот:		
<b>Контакт информации:</b>		
Адреса:		
Град:	Поштенски код:	Држава:
Телефон (со код за земјата):		
Е-Mail адреса:		
Наслов на фотографијата:		
Место / Држава.:		
Краток опис на сцената претставена на фотографијата:		
Ги прочитав и ги прифаќам правилата на конкурсот за фотографии: Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		

Вашиите фотографии испратете ги на: [photo2007-at@osce.org](mailto:photo2007-at@osce.org)

## **Правила на конкурсот за фотографии на ОБСЕ „Копно и вода, за заштита на нашата кривка околина“**

Со пријавување на моите дела, ги прифаќам следните услови:

- Потврдувам дека јас лично ја(ги) направив фотографијата(ите) кои ги пријавувам и дека јас сум единствен сопственик на поднесената(ите) фотографија(и).
- Фотографијата(ите) беше/беа направена(и) во една од 56 земји учеснички во ОБСЕ, во периодот од 2000 година досега.
- Не сум вработен во ОБСЕ.
- Фотографијата(ите) кои ги пријавувам не се фотомонтажа и не се преправани со дигитални или други средства.
- Разбирам дека ќе ги задржам правата на мојата(ите) фотографија(и).
- ОБСЕ го задржува правото да ја објави победничката фотографија и придружните фотографии во своите непрофитни публикации, брошури, вклучувајќи и календари и постери во период од најмногу две (2) години по доделувањето на наградата, како и на своите веб-страници со истото времетраење.
- Разбирам дека победниците на овој конкурс ќе ги избере комисија и дека сите одлуки се конечни. Разбирам дека мојата(ите) фотографија(и) нема да биде(ат) земена во предвид без соодветниот формулар за пријавување.
- Разбирам дека ОБСЕ не сноси никаква одговорност за оштетување или губење на материјали.
- Колку што ми е познато, ни едно друго лице на може да наметне какво било право или да поднесе приговор во врска со некоја публикација.

**Димензијата на фотографијата(ите) треба да биде најмалку 2000 пиксели на подолгата страна.**

**Фотографиите со слаба резолуција нема да бидат прифатени.**

**Испраќајте само дигитални фотографии – оригиналите не треба да бидат испраќани до ОБСЕ по пошта.**

**Некомплетните формулари за учество ќе бидат дисквалификувани.**

Испратете ги вашите фотографии и формуларот за учество на следната **e-mail адреса:**  
[photo2007-at@osce.org](mailto:photo2007-at@osce.org)